

20180170224

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 40 став 2 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2018 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 196/17), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 23.1.2018 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СРЕДНИ УЧИЛИШТА ЗА 2018 ГОДИНА

1. Финансирањето на училишните објекти од средното образование се врши согласно член 101 од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16 и 67/17).

Со оваа програма се планира отпочнување на нови градби, доградби, надградби, реконструкции, санации, како и завршување на отпочнати реконструкции на училишни објекти, обезбедување на стручно-технички надзор во процесот на градежните активности, изработка на техничка документација и ревизија на документација за училишните објекти во рамките на обезбедените средства во Буџетот на Република Македонија за 2018 година, врз основа на одредбите од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2018 година.

Средствата за реализација на оваа програма во вкупен износ од 70.000.000 денари се обезбедени од Буџетот на Република Македонија за 2018 година, во Раздел 160.01 – Министерство за образование и наука, Потпрограма ТГ – Изградба на средни училишта и Потпрограма ТД- Реконструкција на средни училишта, ставка 482.

Опис на планирани активности и распределба на финансиски средства обезбедени со Потпрограма ТГ – Изградба на средни училишта:

ОПИС НА АКТИВНОСТИ	ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
Изградба, доградба и надградба на училишни објекти	34.200.000
Стручно-технички надзор при изградби, доградби и надградби на училишни објекти	800.000
Техничка документација, елаборати, ревизија на техничка документација и трошоци за обезбедување на податоци и услуги од страна на јавни институции	5.000.000
ВКУПНО	40.000.000

Опис на планирани активности и распределба на финансиски средства обезбедени на Потпрограма ТД –Реконструкција на средни училишта:

ОПИС НА АКТИВНОСТИ	ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
Реконструкција, санација и адаптација на училишни објекти	27.000.000
Стручно-технички надзор при реконструкција, санација и адаптација на училишни објекти	800.000
Техничка документација, елаборати, ревизија на техничка документација и трошоци за обезбедување на податоци и услуги од страна на јавни институции	2.200.000
ВКУПНО	30.000.000

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-689/1
23 јануари 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.